

Бројот на напади врз новинари тројно зголемен



илустрација

Во Северна Македонија бројот на напади против новинари во споредба со минатата година е тројно зголемен (од 4 на 14) и повеќе од половина биле против жени новинарки, соопшти ЗНМ. Од шесте здруженија на новинари од Западен Балкан порачуваат дека се додека не бидат решени и санкционирани сите убиства, физички напади и смртни закани кон новинарите, 2 ноември ќе биде потсетник за високите цени што ги плаќаат новинарите што работат во интерес на граѓаните.

[ЗНМ - Главен проблем останува неказнивоста на случаите на напади врз новинари](#)

Пораките од институциите се далеку од охрабрувачки: од 2014 година Мрежата на безбедни новинари забележала 774 инциденти: 43 во Црна Гора, 64 во Хрватска, 72 во Северна Македонија, 128 во Косово, 171 во Босна и Херцеговина и 296 во Србија. Многу од овие случаи сè уште остануваат нерешени. Истрагите за 14 напади врз 19 репортери и новинари од страна на полицијата и граѓаните за време на протестите во Србија, од кои 6 мораа да бидат хоспитализирани, полака одат напред. Еден случај е решен, а 9 случаи се под истрага на обвинителот.

Мрежата на безбедни новинари ги потсетува граѓаните од регионот дека новинарите се изложени на ризик да им ги доставуваат информациите од јавен интерес и ги повикува да застанат против тоа. Од таму апелираат државните институции, како јавните обвинители и полицијата, сериозно да ги сфатат нападите врз новинарите, да ги испитаат и да ги изведат сторителите пред лицето на правдата.

„Одолжувањето, неподготвеноста и одбивањето да се поведат обвиненија по службена должност, во комбинација со вербални напади од високи функционери, негативни кампањи во медиумите и разни видови притисоци, резултираат во непријателско опкружување, што дополнително ги загрозува новинарите“, се вели во заедничкото соопштение на здруженијата на медиуми од регионот.



[ВИДИ ГИ СИТЕ ДЕНЕШНИ ВЕСТИ](#)

мај 25, 2021



Четврти чешки министер за здравство по ред поднесува
оставка

Министерот Петр Аренбергер

Четвртиот министер за здравство во Чешка во последната година од почетокот на пандемијата на вирусот корона, денеска поднесе оставка.

Премиерот Андреј Бабиш рече дека министерот Петр Аренбергер му се јавил на телефон во Брисел, каде што Бабиш учествува на самитот на лидерите на Европската унија (ЕУ), за да му ја најави оставката.

Аренбергер, директор на универзитетската болница Винохради во Прага, положи заклетва за министер за здравство на 7 април оваа година. Неодамна, тој беше мета на критики во јавноста за наводни неправилности во даночните пријави. Исто така, се покажа дека тој изнајмил еден од непријавените имоти на Универзитетската болница каде што работел. Тој договор бил потпишан пред тој да биде назначен за директор на Болницата.

[прочитај повеќе](#)





Нема договор за интерпелациите на Маричиќ и Николовски

Илустрација

Собранието се очекува утре да продолжи со веќе почнатата 41. седница од минатата недела на која би се гласале сите точки што веќе биле усвоени на комисиите и за кои расправата завршила. Во четврток Собранието ќе одржи седница за постапување пратенички прашања. Ова било договорено на денешната средба на претседателот на Собранието Талат Џафери со координаторите на пратеничките групи.

[прочитај повеќе](#)



Повеќе компании најавија прекин на летовите над Белорусија

Илустрација

Повеќе авиокомпаниии најавија прекин на летовите над белорускиот воздушен простор откако земјата пренасочи патнички авион кон Минск и уапси новинар дисидент. Ер Франс, Финер и Сингапур ерлајнс се меѓу најновите авиопревозници што ги прекинаа летовите над Белорусија на 25 мај, еден ден откако лидерите на Европската унија (ЕУ) ја повикаа авиоиндустријата да го избегне небото на источноевропската земја и ги забранува белоруските авиокомпаниии над воздушниот простор на ЕУ и на аеродромите.

Потегот на ЕУ дојде како одговор на присилното слетување на летот на Рајанер од Атина до Вилнус, во Минск на 23 мај и притворањето на еден од нејзините патници, независниот белоруски новинар и активист Раман Пратасевич.

[прочитај повеќе](#)

мај 25, 2021



Годишнина од смртта на Џорџ Флојд, семејството на средба со Бајден

Џо Бајден

Американскиот претседател Џо Бајден денеска ќе биде домаќин на семејството на Џорџ Флојд во Белата куќа, на годишнината од неговото брутално убиство, што предизвика протести и немири низ САД и предизвика дебата за полициските реформи.

"Храброста и достоинството на неговото семејство, а особено на неговата ќерка, навистина го заинтригираа претседателот. Тој сака да ги слушне нивните ставови", изјави портпаролката на Белата куќа, Џен Псаки пред новинарите.

Задушувањето на Флојд до смрт во Минеаполис на 25 мај минатата година и последователната казна за полицискиот службеник Дерек Шовин, кој го притискаше со коленото на вратот скоро девет минути, се сметаат за клучни моменти во долгата борба на Америка за расна еднаквост. По убиството на Флојд, започнаа протести и немири низ целата земја, кога изборната битка меѓу Бајден и неговиот претходник Доналд Трамп веќе беше засилена.

[прочитај повеќе](#)



мај 25, 2021



„Учебници и настава мора да има“ собираат потписи за референдум

Илустрација

Од денес до четврток, граѓанската иницијатива „Учебници и настава мора да има“ ќе собираат потписи за да се прифати иницијативата за распишување референдум за дигиталните учебници.

[прочитај повеќе](#)



мај 25, 2021

Војската во Мали ги уапси претседателот и премиерот

Илустрација

Воени службеници во Мали во понеделникот ги уапсија претседателот, премиерот и министерот за одбрана на привремената влада на земјата, по реконструкцијата на владата, изјавија неколку извори за Ројтерс. Претседателот Бах Ндав, премиерот Моктар Оуан и министерот за одбрана Солејмане Дукуре беа однесени во воената база во Кати во близина на главниот град Бамако.

Мисијата на Обединетите нации во Мали повика на „итно и безусловно“ ослободување на претседателот и премиерот на земјата. Апсењата ѝ донесуваат дополнителна несигурност на оваа западноафриканска држава откако претседателот Ибрахим Бубакар Кеита беше соборен со воен удар во август. По преземањето, Ндав и Оуан имаа задача да го надгледуваат осумнаесетмесечното преминување во цивилното владеење. Но, многумина во владата и опозицијата се загрижени за одржување на војската на клучни позиции.

Апсењето на привремената влада уследи по најавата за промена на владата во која беа сменети двајца членови на воената хунта, која ја презеде власта во август.

мај 25, 2021



Бајден најави санкции против Белорусија, во координација со ЕУ

Џо Бајден

Американскиот претседател Џо Бајден ја осуди Белорусија поради пренасочувањето на комерцијален лет и апсењето на опозициски новинар, во, како што рече, „срамен инцидент“ што ќе биде санкциониран во координиран одговор со европските сојузници.

[прочитај повеќе](#)



мај 25, 2021



Министерот Османи во посета на Полска

Бујар Османи

Европската агенда на Северна Македонија и поддршката на Полска во таа насока, ќе биде во фокусот на разговорите на средбите на шефот на дипломатијата Бујар Османи при денешната посета на Варшава.

[прочитај повеќе](#)



мај 25, 2021



САД и Русија ги договараат деталите за самитот Бајден - Путин

Џо Бајден и Владимир Путин

Белата Куќа и Кремљ се приближуваат до усогласување на деталите на самитот меѓу американскиот претседател Џо Бајден и рускиот претседател Владимир Путин, што треба да се одржи во идниот месец. Во заедничка изјава американскиот советник за национална безбедност Џејк Саливен и неговиот руски колега, Николај Патрушев, ги оценија консултациите во Женева како „важен чекор“ во подготовката на самитот меѓу двајцата лидери.

[прочитај повеќе](#)



мај 25, 2021



БиХ е втора во светот по смртни случаи од
коронавирусот на милион жители

Пункт за вакцинација во Сараево, БиХ

Босна и Херцеговина е втора во светот според бројот на смртни случаи од коронавирус на милион жители, покажуваат податоците на „Ворлдометар“. Само Унгарија е пред БиХ.

[прочитај повеќе](#)



мај 25, 2021



ЕУ воведува нови санкции против Белорусија

Дел од учесниците на самитот на Европскиот совет во Брисел

Европската Унија синоќа одлучи да го затвори својот воздушен простор за авиони од Белорусија и да го санкционира режимот на Александар Лукашенко затоа што со сила пренасочи ирски патнички авион за да уапси опозиционер кој беше меѓу патниците.

[прочитај повеќе](#)



мај 25, 2021



Командантот на силите на САД за Европа и Африка во посета на Македонија

Командантот на силите на САД за Европа и Африка, генерал Кристофер Каволи

Меѓусебната соработка и учеството во заедничките активности на Армијата на Република Северна Македонија и командата на силите на САД за Европа и Африка, ќе бидат дел од темите на разговор на македонскиот државен врв со командантот на силите на САД за Европа и Африка, генерал Кристофер Каволи кој денеска е во официјална посета на Македонија.

[прочитај повеќе](#)



мај 25, 2021



Времето сончево со умерена облачност

Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021



ЕУ ќе забрани авиосообраќај кон и од Белорусија

Илустрација

Европските лидери денеска одржаа вонреден состанок во Брисел по инцидентот со принудното пренасочување на лет на Рајанер во Минск со помош на воен борбен авион МИГ 29, со цел белоруските власти да го приведат новинарот Раман Пратасевич и неговата девојка.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021



Белоруските амбасадори повикани на разговор во ЕУ за инцидентот

Европската Унија, Белгија и Чешка ги повикаа на разговор белоруските амбасадори за да искажат протест против принудно пренасочување на летот на Рајанер во Минск за да се притвори опозициски активист.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021



Руските амбасади со различни пораки до македонскиот и бугарскиот народ

Пост на руската амбасада во Скопје за денот на просветлителите Св. Кирил и Методиј

Руските дипломатски претставништва во чест на празникот на просветлителите Св. Кирил и Методиј испратија две пораки со различен контекст кон македонскиот и бугарскиот народ. Руската амбасада во Скопје на својот официјален профил на социјалната мрежа Твитер пренесувајќи дел од говорот на рускиот претседател Владимир Путин истакна дека писменоста во Русија пристигнала од македонската земја.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021



Мета нема да сведочи пред собраниската комисија

ALBANIA-ELECTION/

Албанскиот претседателот Илир Мета го отфрли барањето на Анкетната собраниска комисија за сослушување и го оцени како политички мотивирано. Ова е дел од одговорот на Мета на писмото на Анкетната комисија, која го покани на седница за негово испрашување, за што краен рок е денешниот ден.

Во официјалното писмо испратено од неговиот кабинет до комисијата, пишува дека комисијата ја пропуштила можноста, зашто, доколку сакала да го сослуша, тоа требало да го одржи, по негово барање, на 10 мај 2021 година.

„Со својата активност спроведена со кршење на одредбите, кои треба да ги спроведува, Собранието ја изгуби можноста дадена од Претседателот да ги почитува Уставот, Законот и Деловникот за работа на Собранието“, стои во известувањето од кабинетот на Мета.

Мета во писмото посочува дека два пати до сега јавно го искажал својот став дека не го прикшил Уставот на Албанија.

[прочитај повеќе](#)

мај 24, 2021



Радев:Европскиот пат на Скопје минува низ Софија

Заедничката посета на Ватикан и заедничкото оддавање почит на делото на светите браќа Кирил и Методиј во Рим, ќе ја покаже нашата јасна, заемна и политичка волја дека ќе ги развиваме односите меѓу нашите две земји во духот на доверба, пријателство и добрососедство. Ова го изјави денеска претседателот Румен Радев по повод заедничката почит кон делото на светите браќа во Рим на 27 мај.

[прочитај повеќе](#)

мај 24, 2021



Вкупно 7 нови заразени со ковид-19 и 18 починати од коронавирусот

Инфективна клиника, ковид 19 амбуланта

Во изминатото деноноќие се евидентирани вкупно 7 нови случаи на заразени со ковид-19 и 18 починати од компликации настанати од коронавирусот, покажуваат податоците на Институт за јавно здравје.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021



Гутереш: Потребна ни е „воена економија“ во борбата против ковид-19

Генералниот секретар на ОН Антонио Гутереш

Генералниот секретар на ОН Антонио Гутереш денеска изјави дека светот е во „војна“ против заедничкиот непријател ковид-19 и дека е потребно да се примени „воена логика“ за нееднаквиот пристап до средствата за борба против пандемијата. Тој објасни дека е потребна логиката и итноста на преземањето мерки како во планирање на воена економија, за да може да се зајакне капацитетот на „оружјето“.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021



Над пола тон марихуана запленети во Валона

Marihuana/kanabis

Во албанскиот приморски град Валона полицијата запленила вкупно 577 килограми марихуана и привеле три лица под сомнение за меѓународна трговија со дрога.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021



Захарова: Русија шокирана од шокираноста на Западот за инцидентот во Белорусија

Илустрација

Русија е шокирана од негодувањето на Западот за потегот на Белорусија со пренасочување на патнички авион на аеродромот во Минск, во кој се превезувал опозициски активист.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021




Заев оптимист за посетата на Ватикан на Радев и Пендаровски

Претседателот Стево Пендаровски, од Брисел порача дека земјата е подготвена веднаш повторно да седне на преговарачка маса со Бугарија.

Македонскиот претседател Стево Пендаровски и неговиот бугарски колега Румен Радев в недела заедно ќе отпатуваат во Ватикан по повод чествувањето на Св. Кирил и Методиј. Таквата заедничка посета мора да биде поттик во изнаоѓање на напредок во решавањето на спорот меѓу Скопје и Софија, изјави денеска премиерот Зоран Заев одговарајќи на новинарско прашање.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021



Амнести Интернешнл предупредува на загрозување на женските права во Авганистан

Илустрација, Жени во Авганистан

Напредокот постигнат во изминативе 20 години во борба за женските права во Авганистан е загрозен поради закочениот процес на мировни разговори како и поради повлекувањето на мировните меѓународни трупи, предупредуваат од Амнести Интернешнл.

[прочитај повеќе](#)



мај 24, 2021



Три земјотреси регистрирани во околината на Маврово

Земјотрес во мавровскиот регион

Три послаби земјотреси се регистрирани изутринава во регионот на Маврово, соопшти денеска Сеизмолошка опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

[прочитај повеќе](#)



[Вчитај повеќе](#)